



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка на продавно - трговското одделение 101-670880

Среда, 19 јули 19

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. VI

ција 28-838, Администрација Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

408.

Врз основа на ст. 1 членот 10 од Уредбата за вториот Народен заем на Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/50), Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕТО НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА УПИС НА ВТОРИОТ НАРОДЕН ЗАЕМ

За членови на Сојузната комисија која што ќе раководи со работите околу уписот и уплатата на Народниот заем на Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на ФНРЈ, се одредуваат следните лица:

- 1) инж. Милентије Попович,
- 2) Вицко Крстулович,
- 3) Иван Гошњак,
- 4) Вељко Мижјунович,
- 5) Лука Мркшич,
- 6) Страхил Гигов,
- 7) Вида Томшич,
- 8) Влада Симич,
- 9) Иво Андрич,
- 10) Осман Карабегович,
- 11) инж. Мијалко Тодорович,
- 12) Иван Божичевич,
- 13) Миле Неоричич, и
- 14) Добросав Томашевич.

Бр. 18884

15 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува Министерот на финансите
на ФНРЈ

Министер на надворешната трговија
на ФНРЈ,

Милентије Попович, с. р.

409.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕМИНУВАЊЕТО НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕЛЕКТРО-СТОПАНСТВО ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НР СРБИЈА

1) Институтот за електро-стопанство, основан со Уредбата за оснивањето и делокругот на работењето на институтот за електро-стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/48) при Министерството на електро-

стопанството на ФНРЈ, преминува во надлежност на Владата на НР Србија.

2) Службениците на институтот за електро-стопанство, како и подвижниот и недвижниот имот со кој што управува, ќе ги превземе Владата на НР Србија.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 2992

8 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за енергетика и
екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ,
Светозар Вукманович, с. р.

410.

Врз основа на ст. 2, чл. 6 и чл. 14 од Уредбата за вториот народен заем на Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/50), прописувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ВТОРИОТ НАРОДЕН ЗАЕМ НА ПЕТГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВИТОКОТ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО НА ФНРЈ

Член 1

Обвезниците на вториот народен заем на Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на ФНРЈ се издаваат во апоени од 1.000, 500, 200 и 100 динари.

Обвезницата од 1.000 динари е основна обвезница; обвезницата од 500 динари претставува половина, обвезницата од 200 динари петина, а обвезницата од 100 динари десетина од основната обвезница.

Обвезниците носат ознака на серија и број; секоја серија има илјада броеви.

Член 2

Уписот на заемот се извршува на уписни места, и тоа: на основните организации на Народниот фронт, на синдикалните организации при претпријатијата, на надлештвата и установите, селанските работни задруги, младинските работилници, работните единици на Народната банка на ФНРЈ и Државната инвестициона банка на ФНРЈ, комуналните банки и сите пошти во земјата.

Со сите работи на уписните места раководат основните комисии за упис на заемот.

Член 3

Најмал износ кој што може да се запише на име на заемот е 1.000 динари за возрасни, а 500 динари за школска младина и војници на отслужување кадровскиот срок.

Член 4

Ако се врши уплатата на уписаниот заем во рати, се уплатува најмалку една петина од уписаниот износ величини при самото уписување на заемот, а кај уписот на најмалку определен износ од 500 динари (чл. 3 од овој правилник) за школската млада и војничка 200 динари.

Наплатата на ратите од работниците, службениците и наместениците се врши, врз основа на налог кој што тие во изјавата за уписот на заемот го даде на исплатната каса, со обустава по платните списоци на претпријатијата, надлештвата, уставовите и организациите, кај кои што се на работа. Доколку некои од овие уписници не ја платат првата рата веднаш при уписот, првата рата ќе се наплати по првиот платни список составен после уписот. Наплатувањето на натамошните рати ќе се врши редовно по следните платни списоци.

Член 5

Извлекчувањето на обезниците за амортизација и згодиток се врши во јуни и ноември на секоја година, почнувајќи од 1951 година, а спрема планот за извлекчување.

Член 6

На секое извлекчување ќе се извлече по еден згодиток од 100.000, два згодитка од по 50.000 динари и спрема планот на извлекчувањето определен број на згодиток од 10.000, 5.000 и 2.000 динари.

Извлечениот згодиток ја содржува во себе и основната вредност на обезницата.

Член 7

Пред секое извлекчување ќе се објави во „Службениот лист на ФНРЈ“ планот на односното извлекчување, а после извршеното извлекчување сериите и броевите на обезниците што се извлечени за амортизација и за згодитоките.

Член 8

На основните обезници од 1000 динари им припаѓа целниот износ од извлечениот згодиток, на обезниците од 500 динари половина, на обезниците од 200 динари петина, а на обезниците од 100 динари десетина на извлечениот згодиток.

Член 9

Редовната камата по обезниците од 5% годишно тече од 1 јануари 1951 година до крајот на полугодинето во кое што е извлечена обезницата.

Член 10

Државната инвестициона банка на ФНРЈ ќе издава поблиски технички напатствија што се однесува до организацијата на уписот, уплатата, положувањето на наплатените рати и издавањето на обезниците на уписниците на заемот.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 18490
12 јули 1950 година
Белград

Го застапува Министерот на финансите
на ФНРЈ

Министерот на надзорешната трговија
на ФНРЈ,

инж. Милентије Попович, с. р.

411.

Врз основа на Наредбата на Владата на ФНРЈ за државните (врзаните) цени на земјоделските производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/48) во согласност со претседателот на Советот за преработувачка индустрија на ФНРЈ, со Претседателот на Советот за земјоделие и шумарство на ФНРЈ, и со Министерот на финансите на ФНРЈ, прописувам

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ И ОТКУП НА ИНДУСТРИСКИТЕ РАСТЕНИЈА ОД РОДОТ НА 1951 ГОДИНА

I. — ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со работите на контрахирањето (договорањето) и со откупот на индустриските растенија раководат органите во ресорот на државните набавки, секој на своето подрачје.

Органите во ресорот на земјоделниот должни се да се грижат за правилната сеидба, обработка, заштита од штеточини и болести, како и за берето на индустриските растенија, така планот на нивното производство во 1951 година да биде наполно извршен.

Член 2

Индустриските и откупните претпријатија, односно нивните дирекции, должни се да контрахираат (договараат) потребни количини индустриски растенија, да го следат развитокот од нивното производство и да го извршат откупот на договорените количини.

Член 3

Производството, откупот и распределбата на семето за сеидба на индустриските растенија ќе го осигураат преку договори со производителите овластените откупни и индустриски претпријатија.

Начинот на осигурувањето на производството и прометот на семенската стока од индустриските растенија ќе го одреди претседателот на советот за земјоделство и шумарство на народната република во согласност со претседателот на советот за промет со стока и на претседателот на советот за преработувачката индустрија на народната република.

Производството, распределбата и селекцијата на елитниот семе на сите индустриски култури ќе се регулира со напатствијата од претседателот на Советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ врз основа на планот на потребите и распределбата на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ односно на Советот за преработувачката индустрија на Владата на ФНРЈ.

Член 4

Договори за продавање на индустриските растенија по прописите од овој правилник (чл. 1, 2 и 3) можат да склучуваат селанските работни задруги, економите на земјоделските задруги и сите индивидуални земјоделски стопанства. Овие договори ќе ги склучуваат со производителите овластените индустриски и откупни претпријатија или нивните овластени комисионери.

Член 5

За да би можеле производителите на пристапат навремено кон производството на индустриските растенија и да ја ускладат сеидбата на истите со другите култури, договарањето мора да се заврши нај-

доцна до 15 август 1950 година за уљена репа, а до 31 август 1950 година за другите видови индустриски растенија.

Член 6

Испорачката на индустриските растенија се извршува на определена количина од поодделен вид. При договарањето производителот е должен да даде податоци за големина на поврвнината на која што ќе ја произведи договорената количина. Овие податоци се внесуваат во договорот.

Член 7

Сите договори за испорачка на индустриските растенија ги потврдува извршниот одбор на месниот народен одбор, водејќи сметка за општодржавниот стопански план.

II. — ЦЕНИТЕ НА ИНДУСТРИСКИТЕ РАСТЕНИЈА И ПОВЛАСТИЦИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Член 8

Договорите за испорачка на индустриските растенија, покрај другото, мораат да содржуваат цени на индустриските растенија и повластици што ќе се даваат на производителите — контрахенти.

А. Цени

Член 9

Откупот на индустриските растенија и семето за сеидба на индустриските растенија се извршува по определените врзани цени. Со купувачната цена ќе им се издаваат на производителите и бонови за купување на индустриска стока по пропастите за трговијата по сврзаните цени.

Производителите што продаваат определени видови на индустриски растенија (уљарици и шекјерна репа) под услови на натурална стимулација не добиваат за тие производи бонови за купување на индустриска стока.

Б. Повластиците што им се даваат на производителите — контрахенти

Член 10

Производителите-контрахенти на индустриските растенија имаат право на следни повластици: на аванс, право да купуваат житарици и рапа за добиток, право на купување определени индустриски производи (натурална стимулација), осигурување од штета на приносот и право на премиија.

Аванс

Член 11

На производителите-контрахенти ќе им се дава аванс во вид на семе, вештачко гјубре и средства за заштита на растенијата кои што им ги обезбедува откупвачот, со тоа што при пресметката кај продавањето на приносот нема да им се одбиваат бонови нити да им се засметуваат камати на вредноста од овој аванс.

Производителите-контрахенти на шекјерна репа, после извршеното разредување и после извршното второ окопување на репата, имаат право на аванс во износ од 10 кг. шекјер на секој навремено разреден и окопан ектар.

Право на купување житарици и рапа за добиток

Член 12

Индивидуалните земјоделски стопанства и селанските работни задруги кои што, со оглед на структурата на земјишниот посед, не производаат житарици или ги произведат во количини што не се достаточни

за да се подмират нивните потреби, можат со боновите да купат житарици по поинските единствени цени за прехрана на луѓето и прехрана на добитокот. Житариците можат да ги купуваат само во границите на количините што се потребни за прехрана на членовите од домаќинството и добитокот за работа.

Количината на житарици која што едно домаќинство може да ја купи ја определува извршниот одбор на месниот народен одбор.

При утврдувањето количините на житарици кои што производителите-контрахенти на индустриските растенија можат да ги купат по претходните ставови, ќе се земат во оглед како количината на житарици од нивното сопствено производство, така и оние кои што врз основа на контрахирањето ги купиле веќе или со кои што на каков и да било основ располагаат. При утврдувањето количината на житарици која што им се обезбедува на производителите на памук и тутун ќе се постапи на ист начин.

Производителите на памук и тутун можат по пропастите од претходните ставови да купат житарици најповеќе до количините од просечниот принос на житарици што би се добиле од поврвнината што е засејана со памук или тутун, да била оваа поврвнина засејана со житарици. Оваа количина за поодделно стопанство во рамките на неговите стварни потреби ја утврдува извршниот одбор на месниот народен одбор.

Од така утврдените количини на житарици овие производители имаат право да купат 25% после истекот на 30 дена од склучениот договор, 15% после скопувањето, а другите 60% после вршидбата на житариците.

Министрите на трговијата и снабдувањето, државните набавки и земјоделците на народните републики ќе определат согласно за секоја околина одделно процент до кој што производителите на памук или тутун можат да купат пченица од вкупните количини на житарици. На производителите на памук и тутун ќе им се признае правото да купат пченица до количините што се потребни за прехрана на членовите од нивното домаќинство, но најповеќе до процентот од вкупната количина, кој што е определен на горниот начин.

Производителите-контрахенти на памук имаат право да купат сено, слама и пчениковина по поинските единствени цени, со предавањето на бонови за купување индустриска стока по поинските единствени цени. Овие производители го имаат тоа право доколку не располагаат со потребна прехрана за добиток, а во границите на стварните потреби.

Право на купување определени индустриски производи

Член 13

Производителите-контрахенти на уљарици, шекјерна репа и семе од шекјерна репа што ќе склучат договор дека овие производи ќе ги продадат по определените сврзани цени добиваат бонови за купување индустриски производи во трговијата по сврзаните цени.

Производителите-контрахенти на уљарици, шекјерна репа и семе од шекјерна репа, кои што ќе склучат договор дека овие производи ќе ги продадат под условите од натуралната стимулација, не добиваат бонови за така продадените производи, но имаат право да купат по поинските единствени цени производи што се долу споменати и тоа:

а) производителите-контрахенти на солноглед, соја, уљена репа, рицинус, анасон, и ленено семе можат да купат и тоа:

производителите што ја предале договорената количина за секои 100 кг продадено уљено семе по 4

кг. уље за јадење и по 15 кг. и уљена сачма а за количината што ја предаде преку договорената количина имаат право да купат за првите 200 кг. уште по три кг. уље за секој 100 кг. предадено уљено семе а за секој натамошни 100 кг. преку 200 кг. уште по 5 кг. уље;

производителите кои што со своја вина (поради слаба обработка и друго) не го извршат предавањето на определената количина на уљено семе по договорот, не можат да купат уље и уљена сачма во напред означените количини, но во количините што се намалени за процентот на потфрлената количина што е предвидена со договорот.

б) производителите-контрахенти на мак — опнум (афион), сезам и арашид можат да купат уље и уљена сачма и тоа:

производителите на мак — опнум (афион), по 20 кг. уље за јадење и по 15 кг. уљена сачма, производителите на сезам по 15 кг. уље за јадење и по 15 кг. уљена сачма, а производителите на арашид по 12 кг. уље за јадење и 15 кг. уљена сачма за секои 100 кг. предадено семе.

в) производителите-контрахенти на шекјерна репа можат да купат шекјер во кристал и резанци од шекјерна репа и тоа:

производителите што предаде или ја надминале предвидената количина по договорот — за секој 100 кг. предадена шекјерна репа по 1,5 кг. шекјер и по 3 кг. суви или 50 кг. сурови резанци од шекјерна репа, со тоа за количината за која што ја надминале договорената обврска да имаат право да купат уште по 500 гр. шекјер за секој натамошни 100 кг. предадена шекјерна репа.

Производителите кои што со своја вина (поради слаба обработка и др.) не предаваат количина што е предвидена со договорот не можат да купат шекјер и резанци во напред определените количини, туку во количини намалени за процентот на потфрлувањето на количините што се предвидени со договорот.

г) производителите на семе од шекјерна репа можат да купат по 1,5 кг. шекјер за секој ар на семенска репа во првата година после извршеното разрежување, а во втората година по 20 кг. шекјер за секој 100 кг. предадено чисто семе од шекјерна репа.

Член 14

Производителите-контрахенти на памук, лен, коноп, брнистра, тутун и цикорија, добиваат покрај купувачниот износ и бонови за купување стока по сврзаните цени. Овие производители имаат право, со предавањето на боновите да ги купат долу споменатите индустриски производи по пониските единствени цени, и тоа до вредноста од онаа количина на индустриски растенија која што по склучените договори ги продале по определените сврзани цени:

а) производителите-контрахенти на памук можат да купат по 5 метра платно за секои 100 кг. предаден суров памук, како и памучен конец во количина од 250 метра или 1,5 кг. памучно влакно;

б) производителите-контрахенти на лен и коноп можат да купат и тоа: за секој 100 кг. предаден лен — стебло или ленена слама, доколку продавањето на оваа е договорена, по еден метар платно, а за секој 100 кг. предадена коноп — стебло по 0,5 метра платно или 10% влакно од лен односно коноп спрема класата на предаденото стебло. Производителите на коноп имаат право да купат 25% од добивениот поздер на секој 100 кг. предадена коноп — стебло;

в) производителите односно собирачите на брнистра по еден метар платно за секој 100 кг. на предадена брнистра — стебло;

г) производителите-контрахенти на тутун можат да купат сечена грагја (штици) за пресадици и за

сушара доколку со неја не располагаат а спрема стварната потреба со оглед на договорениот број на тутунски струкови;

д) производителите-контрахенти на цикорија што постигнале принос што е предвиден со договорот, можат да купат по 3 кг. шекјер во кристал за секои 1000 кг. предаден корен на цикорија;

гј) производителите на хмељ можат да купат дрвени директи и тел за потребите на хмелштето.

Член 15

Производителите-контрахенти на семенки од стамболки можат со индустриските претпријатија за производство на уље или со откупните претпријатија да склучат договор за производството и испораката на семенките од стамболки, со тоа овие претпријатија на име накнада да им дадат по 14 кг. уље за јадење за секои 100 кг. предадени семенки.

Член 16

Производителите на житарици што ќе засејат на страниште сезам можат со претпријатијата за производство на уље да склучат договор за испораката на овој сезам. Овие претпријатија задолжени се да склучат вакви договори. Со овие договори се предвидува дека претпријатијата ќе му дадат на производителот-контрахент на сезам 22 кг. уље за секои 100 кг. предаден сезам.

Член 17

Производителите на тутун можат да им предаваат на претпријатијата за производство на уље семе од тутун со тоа овие претпријатија на име накнада за предденото семе да им даваат 18 кг. уље за секои 100 кг. семе.

Член 18

Артиклите од натуралната стимулација ќе им ги даваат на производителите откупните и индустриските претпријатија што го вршат откупот. Во таа цел, овие претпријатија се должни преку планот навремено да обезбедат потребни количини од овие артикли.

Премии

Член 19

На производителите-контрахенти на памук и лен што ќе постигнат и предадат на откупните претпријатија поголема количина од договорената обврска, ќе им се дава за испорачаниот постигнат одвишок парична премия и тоа: ако предадат 15—25% поголема количина од договорената ќе се дава за количината на предадениот одвишок премия од 15% од определената просечна цена на памук и лен, а ако предадат количина преку 25% од договорената, ќе се дава за количините на предадениот одвишок премия од 30% од определената просечна цена.

Член 20

На производителите-контрахенти на тутун ќе им се дава парична премия и тоа: за беспрекорно стандардно средување и пакување на тутунот, како што се изведува во претпријатијата за обработка на тутун, 10% од бруто вредноста на стандардно средениот и стандардно запакуваниот предаден тутун, а за извонредниот квалитет и добрата среденост на тутунот 5% од бруто вредноста на предадениот тутун пресметано по определените сврзани цени.

Член 21

На производителите-контрахенти нема да им се даваат и бонови за купување индустриска стока по пониските единствени цени во висина на паричните премии од чл. 19 и 20 од овој правилник.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

За споровите што ќе настанат од договорите за производството и откупот на индустриските растенија надлежни се редовните народни судови.

Член 23

Претседателите на советите за промет со стока и претседателите на советите за преработувачка индустрија од владите на народните републики ќе донесат согласно, со цел на спроведувањето на овој правилник, поблиски напатствија за начинот и условите на осигурувањето на производителите на памук од штетите на приносот, како и за взаемните права и обврски на откупувачите и производителите на индустриските растенија што не се регулирани со овој правилник.

Член 24

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 4193

10 јули 1950 година

Белград

Претседател
на Советот за промет со стока
на Владата на ФНРЈ,
Осман Карабегович, с. р.

Согласни:

Претседател на Советот за преработувачка
индустрија на Владата на ФНРЈ,
Рато Дугоњич, с. р.

Претседател на Советот за земјоделие и шумарство
на Владата на ФНРЈ,
Мијалко Тодорович, с. р.

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,
Милетије Попович, с. р.

412.

Врз основа на чл. 14 од Уредбата за планската употреба на готовите пари во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 71/48) и чл. 23 од Уредбата за меѓусебното плаќање во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 103/47), прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ПЛАКЃАЊАТА СО ПРЕЦРТАН (БАРИРАН) ЧЕК И СО ВИРМАН

I. Во точ. I од Наредбата за ограничување плаќањата со прецртан (бариран) чек и со вирман („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 41/50) прописано е дека плаќањето на купената стока во државната, задружната и другата трговска мрежа на мало може да се врши исклучително со готови пари, без оглед на висината на купената стока.

Овој пропис се однесува на купувањето на стоката што е наменета за широкото трошење на населението, па спрема тоа и нема да се применува при плаќањата кај следните купувања:

1) купување на стока во трговските и другите сервиси што вршат продавање на артиклите што се наменети на вонпазаришните потрошачи (претпријатија, надлештва и установи, организации);

2) купувања во трговската мрежа на мало на оние артикли кои што во извесни контингенти им се доде-

лени за продавање на вонпазаришните потрошачи и тоа врз основа на специјалните одобренија (дознаки, бонуси и слично), како на пример: разни градежни, технички, канцелариски и сличен материјал, огревни и погонски материјал (дрво, јаглен, нафта, бензин и сл.);

3) купувањата по трговската мрежа на мало на градежниот материјал на разни сировини и полуфабрикати, машини, делови од машини, разни алати и технички материјал кој што му служи на купувачот како репродукционен материјал и како основни средства што се непосредно наменети за производството;

4) купувањата во трговската мрежа на мало на разна стока со цел на натамошно препродавање на населението; и

5) купувањата на прехранбените артикли во трговската мрежа на мало, и тоа:

а) од страна на угостителските и туристичките претпријатија и претпријатијата на општествената прехрана;

б) од страна на единиците и установите на Југословенската армија и Народната милиција; и

в) од страна на установите од здравствено-социјален карактер, како што се: болници, санаториуми, домови за старци и изнеможели, интернати и домови на учениците во стопанството, школски кујни, детски летовалишта, детски јасли, обданишта, синдикални одморалишта или одморалишта на социјалното осигурување и слично.

Во сите горе споменати случаи, ако го вршат плаќањето комитенти-иматели на текуќи сметки, плаќањето може да се врши со прецртан (бариран) чек, а доколку плаќањето не се врши со чек тогаш се врши по прописите од Уредбата за меѓусебното плаќање во стопанството, односно и со готови пари ако износот на купувањето не преминува 3.000 динари. Комитентите — буџетските установи (корисници на буџетските акредитиви) во овие случаи плаќањето го вршат само по Уредбата за меѓусебното плаќање во стопанството, односно и со готови пари ако износот на купувањето не преминува 3.000 динари.

Во сите други случаи на купување на стока во трговската мрежа на мало, плаќањето ќе се врши во готови пари без оглед да ли купувањето на стоката ја врши претпријатије, надлештво, установа или општествена организација.

II. Освен случаите што се споменати во точ. I од ова Нпатствие и случаите од точ. I под 2) на Наредбата, со прецртан (бариран) чек може да се плаќа:

1) колективен превоз на патници, т. е. превоз на група од 5 и повеќе лица;

2) превоз на поодделни лица со цел да заминат во странство како и превоз за тие лица во враќањето од странство — од пограничната станица до местото на враќањето;

3) превоз на повратници-иселеници, група или поединечно;

4) купување на претплатни карти со цел на превоз на поединечни лица или купување повеќе од 5 возни карти за поединечни патувања.

5) купување на поштенски марки и други п. т. т. вредносници, како и извршување на п. т. т. услуги;

6) купување образци на транспортните претпријатија (железнички товарни листови и сл.), по тоа кога што се плаќаат франкатурни депозити, јамчевини за наарачани превозни средства, пенали и казни; и

7) царини и други давања или услуги при увозот на стоката од странство.

III. Исклучително од прописите на точ. III од Наредбата, имателите (корисниците), на буџетските кредити (акредитиви) можат да вршат плаќања со пре-

цртан (бариран) буџетски чек во сите случаи што се споменати во точ. II од ова напатствие, како и во случајот што е споменат во точ. I под 2а) од наредбата (превозење на стока со железница, брод, или со некое транспортно средство).

IV. Кога имателот (корисникот) на буџетскиот акредитив, во односните случаи, издава прецртан (бариран) буџетски чек должен е на чекот, покрај другото, точно да го означи и полниот назив на банката при која што се води тој буџетски акредитив, на пример: не е достаточо да се означи „Народна банка на ФНРЈ седиште — Белград“, но мора да се означат и бројот (оперативниот) на тоа седиште, т. е. „Народна банка на ФНРЈ, седиште бр. 103, Белград“ со оглед во Белград, во овој случај да има поголем број работни единици на Народната банка што се водат под определени (оперативни) броеви.

V. Ова напатствие влегува во сила веднаш.

Бр. 18886

14 јули 1950 година

Белград

Го застапува Министерот на финансите
на ФНРЈ,
Министер на надворешната трговија
на ФНРЈ,
инж. Милентије Попович, с. р.

413.

Врз основа на чл. 51 а во врска со чл. 37 од Уредбата за извршувањето на буџетот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/47) и чл. 54 од Правилникот за извршувањето на буџетот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/47), издавам

НАРЕДБА

ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ РАБОТЕЊЕТО ПО БУЏЕТОТ
ЗА 1950 ГОДИНА И ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА НА-
ПЛАТА ИЗДАДЕНИТЕ НАЛОЗИ (БУЏЕТСКИТЕ
ЧЕКОВИ)

1) Кредитите што се одобрени со Општодржавниот буџет за 1950 година престануваат да важат (се гасат) со 31 декември 1950 година. После овој срок наредбодавците ќе го заклучат работењето по буџетот и не можат да вршат никакви исплати на терет на буџетските средства.

2) Налозите за исплата (буџетски чекови) што се издадени во текот на месецот мораат да се поднесат на наплата (исплата) до кредитната установа кај која што е отворен акредитивот најдалеку во текот на последниот ден во месецот за кој што е отворен акредитивот, односно до 31 декември заклучно. Кредитните установи не можат да вршат исплата на налозите (буџетски чекови) што ќе им бидат поднесени после овие срокови.

3) Тој што не ќе постапува по оваа наредба ќе се казнува по Уредбата за финансиските прекршоци.

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 17070

27 јуни 1950 година

Белград

Го застапува Министерот на финансите
на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија
на ФНРЈ,

инж. Милентије Попович, с. р.

414.

Врз основа на чл. 8 и 9 од Уредбата за снабдувањето на населението издавам

НАРЕДБА

ЗА РЕГУЛИСАЊЕ НА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ ПРОИЗВОДИ

1. Земјоделците — производители, земјоделските задруги и другите производители на земјоделските производи можат слободно да ги продаваат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија сите свои земјоделски производи со кои што по постоежките прописи слободно располагаат, како и индустриски производи што ги добиваат како натурална стимулација врз основа на склучените договори за продавање на индустриските растенија.

2. Потрошачите можат за своите потреби (за потребите на своите домаќинства) слободно да купуваат земјоделски производи непосредно од производителите од точ. 1 од оваа наредба на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

3. Со прописите од точ. 1 и 2 од оваа наредба не се докачуваат постоежките санитарни и ветеринарски прописи што се однесуваат на контролата квалитетот на земјоделските производи.

4. Превоз и пренесување на земјоделските производи се врши на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија слободно и без никакви одделно одобренија.

Исклучително од одредбата од горниот став, за превозење и пренесување на житарици (пченица, јачмен, овес, рж, нишеница, пченика) и нивните преработувачки (брашно, грис, прекрупа), во количини преку 60 кг потребно е одобрение од поверенствата на државните набавки на околинскиот народен одбор на чие што подрачје се наоѓа испраќачот. Ова одобрение не е потребно ако е испраќачот, на житариците односно на преработувачките од житариците Дирекцијата на државниот житен фонд или овластено откупно претпријатие (задруга).

За превозење и пренесување на земјоделските производи што се врши по јавните саобраќајни средства (со железница, бродови, моторни возила, по пошта), што се однесува до условите за примена на пренесување и превозење, пакување, количините, пренесувањето во рачни багаж и слично важат саобраќајните прописи на надлежните државни органи.

5. Приватните лица не можат ни во каков вид да вршат купување на земјоделски производи со цел на препродавање нити купените земјоделски производи да ги препродаваат.

Државните органи, а особено месните народни одбори, органите на трговинската инспекција и органите на внатрешните работи, должни се без одлагање да поднесат пријава до надлежниот орган против секое лице што врши препродавање на земјоделските производи.

6. Со парична казна до 10.000 динари, доколку не се работи за кривично дело, ќе се казни одговорниот службеник и друго лице кое што на каков и да било начин а противно на прописите од оваа наредба го ограничува прометот, превозењето и пренесувањето на земјоделските производи.

Доколку не се работи за кривично дело на недопуштена трговија или недопуштена спекулација, со парична казна до 20.000 динари ќе се казни лицето кое што врши купопродавање со цел на препродавање на земјоделските производи противно од одредбата на точ. 5 од оваа наредба.

Административно-казнена постапка по овие прекршоци води и решенија во прв степен донесува извршниот одбор на околинскиот народен одбор по прописите од Основниот закон за прекршоците.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат Наредбата за регулирање продавањето и за купувањето на земјоделските производи бр. 19192 од 25 октомври 1948 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 95/48), Наредба за ограничување превозењето на житариците и нивните преработувачки бр. 21671 од 1 декември 1948 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 106/48), Наредбата за изменување и дополнување на Наредбата за ограничување превозот на житариците и нивните преработувачки бр. 1970 од 13 јуни 1949 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/49). Престануваат исто така да важат и прописите на Наредбата за регулирање прометот помеѓу селанските работни задруги бр. 21571 од 21 ноември 1949 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 100/49) доколку се во противност со оваа наредба.

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 3933

5 јули 1950 година

Белград

Претседател
на Советот за промет со стока
на Владата на ФНРЈ,
Осман Карабеговиќ, с. р.

415.

Врз основа на ставот 3 членот 23 од Уредбата за платите на работниците и учениците во дрвната, хемиската, медицинската, прехранбената, текстилната и за облекло и тутунската индустрија, индустријата на стакло, хартија, целулоза и дрвењача, кожи, обувки и гума („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 86/48), издаваме

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СКРАТЕНО РЕДОВНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ИЗВЕСНИ РАБОТИ ВО ХЕМИСКАТА, МЕДИЦИНСКАТА, ТЕКСТИЛНАТА И ТУТУНСКАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА НА СТАКЛО, ИНДУСТРИЈАТА НА КОЖИ И ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА

1) Со оглед на условите и тежината на работењето, се определува скратено редовно работно време за следни работи:

I. во хемиската индустрија

а) скратено редовно работно време од пет (5) часа на ден за работите на исфрлување хлорна вар од хлорните комори;

б) скратено редовно работно време од шест (6) часа на ден за следни работи: 1. отапање на оловна глетј во оцетна киселина, помпање и варење; 2. центрифугирање и пакување на олово ацетат; 3. палење ротациона фурна за натриум-бихромат; 4. концентрирање на бихроматната лужина; 5. работење во темни емулзиони кујни (фотокемика); 6. работење во темни емулзиони дворани (фотокемика); 7. работа во шкартирница во производството на фотопатир; 8. мелење на арсенови препарати; 9. топење и оксидација на олово во производството на оловен миниум; 10. мелење на оловен миниум; 11. пакување оловен миниум; 12. шаржирање електро-фуерна во производството на карбид; 13. истурање од електро-фурната во производството на карбидот; 14. полнење електро-фурната во производството на феро-силициум; 15. истурање од електро-фурната во производството на феро-силициум; 16. полнење електро-фурната во производството на ферохром; 17. истурање од електро-фурната во производството на феро-хром.

II. во медицинската индустрија

а) скратено редовно работно време од шест (6) часа на ден за работите во производството на алкалоиди;

б) скратено редовно работно време од седум (7) часа на ден: 1. за работите на серовакционалното производство; 2. за работите во органиско-терапевтското производство во одделенијата во кои што се работи со штетливи органиски растворувачи (со етар, алкохол, трихлоретилен, јаглен, сулфид и сл.). Ова скратено редовно работно време се заведува во одделенијата: на екстракција, дестилација на растворувачите, на инсулини и сушари.

III. во текстилната каделна индустрија:

скратено редовно работно време од седум (7) часа на ден: 1. за работите на фигање шешири; 2. за работите на твистер во производството на шешири; 3. волено предање во предилницата на лен; 4. везење вретенски врвци во водена предилница; 5. за работите на тргање стари крпи на машината; 6. за работите на истресување крпи-клопање крпи (вилон).

IV. во тутунската индустрија:

скратено редовно работно време од шест (6) часа на ден за работите во одделението на екстракција никотин со бензол и сумпорна киселина.

V. во индустријата на стакло

скратено редовно работно време од шест (6) часа на ден за работите на дување балони од 20 л. па нагоре.

VI. во индустријата на кожи:

скратено редовно работно време од седум (7) часа на ден за работите на топло масење бланкот и ременските грбини (ајбренување).

VII. во индустријата на гума:

скратено редовно работно време од шест (6) часа на ден за работењето на големи вулканизерски преси над 600 X 600.

2) На лицата занослени на работите со скратено редовно работно време платата ќе им се пресметува по прописот на четвртиот став од членот 23 на Уредбата за платите на работниците и учениците во дрвната, хемиската, медицинската, прехранбената, текстилната и за облекло и тутунската индустрија, индустријата на стакло, папир, целулоза и дрвењача, кожи, обувки и гума.

3) Лицата на кои што по оваа наредба им е определено скратено редовно работно време, не можат да работат прекувремено.

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 825/8

16 јуни 1950 година

Белград

Министер на трудот на ФНРЈ,
Векјеслав Хољевац, с. р.

416.

Врз основа на точ. 30 од Наредбата за извршувањето на планот на градежните објекти во 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/50) и Напатствието за применувањето на Наредбата за извршувањето на планот на градежните објекти во 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/50) издаваме

НАРЕДБА

ЗА ВИРМАНИСАЊЕ КРЕДИТИТЕ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ

1. На сите градежни објекти за кои што инвеститорите не обезбедиле преку вирман потребни парични средства до предсметковната сума во смисла на Напатствието за применувањето на Наредбата за извршувањето на планот на градежните објекти во 1950 година изводаците на градежните работи ќе ги обустават работите, доколку не го сториле тоа досега, најдоцна до 25 јули 1950 година.

2. За сите објекти на кои што аналогно на изградбата од точ. 1 ќе се обустават работите, изводачите ќе достават ситуации до 10 август 1950 година, вклучувајќи ги во вредноста на извршените работи и трошковите на обезбедувањето на објектите после прекинот на работењето.

После рокот од претходниот став Државната инвестициона банка и комуналните банки нема да ги исплатуваат ситуациите за работите кои што спрема точ. 1 мораат да бидат обуставени.

3. Главните инвеститори се должни во границите на лимитот што е определен со одобрениот список на избалансираните објекти (точ. 4 од Напатствието за применувањето на Наредбата за извршувањето планот на градежните објекти во 1950 година) да обезбедат со вирман потребни средства и за извршените работи и трошкови на обезбедувањето на објектите на кои што работите ќе се обустават.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

С. бр. 9955

18 јули 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на советот за градежништво
и градежна индустрија,

Љубчо Арсов, с. р.

Го застапува Министерот на финансите
на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија
на ФНРЈ,

инж. Милентије Попович, с. р.

417.

Врз основа на чл. 6 и 12 од Уредбата за работните норми („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 109/48), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРИВРЕМЕНЕТЕ НОРМИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Изменувањата и дополнувањата на Привремените норми во градежништвото за работите на фундаирање со шипови и пребои ГНУ 110, фасадерски работи и работи од вештачки камен ГНУ 421, камено-резачки работи на згради ГНУ 231, скелли на зградите ГНУ 611, работи на изработка на камени конструкции ГНУ 260, работи на коловози од туцаник ГНУ 222, работи на изработка на камени коловози ГНУ 242, работи на цементни коловози ГНУ 482, работи на битуменски коловози ГНУ 902, работи на регулирање водотоци ГНУ 254, дренажни и мелиорациони работи ГНУ 274, стаклорезачки работи на згради ГНУ 681, лимарски работи на згради ГНУ 771, паркетарски работи на згради ГНУ 691, керамички работи на згради ГНУ 501, електричарски работи од јака и слаба струја во згради ГНУ 551, ГНУ 861, ГНУ 871, работи на инсталации од централно греење во згради ГНУ 831, и гипсерски и резбарски работи на зградите ГНУ 521, — што се печатени како одделно издание на Министерството на градежите на ФНРЈ — се составен дел од ова решение и ќе се применуваат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

С. бр. 9111

26 јуни 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за градежништво
и градежна индустрија,

Љупчо Арсов, с. р.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

„Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ во бројот 2 од 15 јули 1950 година објавува:

Указ за ратификација на Конвенцијата за спречување и казнување на злосторството геноцид;

Указ за одликувањата бр. 351/49, 354/49, 356—358/49, 360—368/49, 47/50, 369/49, 371—375/49, 1—29/50, 31—35/50, 38—40/50 и 64/50;

Записниците од седниците на Сојузното веќе и заедничките седници на Народната скупштина на ФНРЈ од I вонредно заседание од второто свикување (26—27 јуни 1950 година).

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ

Прилози бр. 7 и 8

„Службен лист на ФНРЈ“ во својот Прилог бр. 7 од 19 јули 1950 година го објавува Правилникот за истакнување и веќе на знамето на трговската морнарица и бродарство на внатрешната пловидба на ФНРЈ и за знаците на бродовите од трговската морнарица и бродарство на внатрешната пловидба на ФНРЈ.

Цена 5 динари.

Во Прилогот бр. 8 од 19 јули 1950 година објавува Правилник за внатрешното уредување на кината.

Цена 6 динари.

Прилозите се добиваат преку Продавното одделение на „Службениот лист на ФНРЈ“.

СОДРЖАЈ:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 408. Решение за именување Сојузната комисија за упис на вториот Народен заем — | 817 |
| 409. Решение за преминување на Институтот за електростопанство во надлежност на Владата на Народна Република Србија — — — | 817 |
| 410. Правилник за извршување Уредбата за вториот Народен заем на Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на ФНРЈ — — — — — | 817 |
| 411. Правилник за условите на контрахирање и откуп на индустриските растенија од родот на 1951 година — — — — — | 818 |
| 412. Напатствие за применување на Наредбата за ограничување плаќањата со прецртан (бариран) чек и вирман — — — — — | 821 |
| 413. Наредба за заклучување работењето по буџетот за 1950 година и поднесување за наплата издадените налози (буџетски чекови) | 822 |
| 414. Наредба за регулирање прометот со земјоделски производи — — — — — | 822 |
| 415. Наредба за одредување скратено редовно работно време за некој работи во хемиската, текстилната и туѓуновата индустрија и индустријата на стакло, индустријата на кожи и индустријата на гума — — — — — | 823 |
| 416. Наредба за вирманисање на кредитот за градежните работи — — — — — | 823 |

Издавач: „Службени лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20.
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. —
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград